

## БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА

**МЕРКА 6**

**Поддршка за организирање и заедничко вршење на производна дејност на земјоделски стопанства**

Архивски број: \_\_\_\_\_

**До  
АФПЗРР**

**Да биде пополнето од корисникот – задруга  Да**

|   |                   |          |
|---|-------------------|----------|
| Име/назив на фирмата (според Централен Регистар)<br>_____ |                   |          |
| ЕДБС: _____ ЕДБ: _____                                    |                   |          |
| Седиште на фирмата:                                       | Поштенски фах     | Општина  |
| _____   |                   |          |
| Адреса:   | Телефон:          | Факс:    |
| _____   | _____             | _____    |
| Име и позиција на лицето за контакт:                      |                   |          |
| Име:  | Презиме:          | Позиција |
| _____   |                   |          |
| ЕМБГ: _____   | Моб.тел _____     |          |
| Име на банката:   | Банкарска сметка: |          |
| _____   | _____             |          |

Јас, \_\_\_\_\_, Ви го доставувам барањето за исплата врз  
(Име на одговорното лице)

основа на апликацијата со архивски број \_\_\_\_\_, договорот со број \_\_\_\_\_ склучен  
помеѓу АФПЗРР и \_\_\_\_\_. Барањето за исплата се однесува на  
(Назив на фирмата)

мерката \_\_\_\_\_, тип на инвестиција \_\_\_\_\_

за која се набавени следните средства кои се предмет на договорот:

1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_
  5. \_\_\_\_\_
  6. \_\_\_\_\_
  7. \_\_\_\_\_
  8. \_\_\_\_\_
  9. \_\_\_\_\_
  10. \_\_\_\_\_
-

Во контекст на Барањето за исплата Ви ги доставувам следните специфични документи:

**А. Специфични документи:**

**НАПОМЕНА:** Корисникот е должен своерачно да го заокружи типот на мерката за која го поднесува барањето.

Ознаката Н/П значи не е потребно, ознаката ДА значи потврда на типот на мерката.

| Тип на инвестиции |   |     |    |
|-------------------|---|-----|----|
| 6.1               | Надомест на трошоци при формирање на нови земјоделски задруги   | Н/П | Да |
| -                 | трошоци за едукација на потенцијалните задружници за предностите од економското здружување и организирање и спроведување на студиско патување за најмногу 5 лица  | Н/П | Да |
| -                 | оперативни трошоци за формирање на земјоделски задруги формирани по 01.01.2010 година   | Н/П | Да |
| -                 | трошоци за едукација на управителот на задругата од областа на основи на менаџмент, финансиски менаџмент, бизнис администрација, деловни комуникации (најмногу 80 часа едукација)   | Н/П | Да |
| -                 | набавка на опрема за канцелариски простории и компјутерска опрема за земјоделски задруги формирани по 01.01.2010 година   | Н/П | Да |
| -                 | надомест на трошоци за водење на сметководство  | Н/П | Да |
| -                 | надомест на бруто-плата на управителот на новоформирана земјоделска задруга формирани по 01.01.2010 година за период 01.01-31.10.2010 година.   | Н/П | Да |
| 6.2               | Надомест на трошоци за одржување на работа на воспоставени земјоделски задруги пред 01.01.2010 година   | Н/П | Да |
| -                 | надомест на трошоци за водење на сметководство за период 01.11.2009 година до 31.10.2010год.  | Н/П | Да |
| -                 | надомест на бруто-плата на управителот на земјоделска задруга за период 01.11.2009 година-31.10.2010 година во износ од 80% од просечната годишна плата во дејноста   | Н/П | Да |
| -                 | трошоци за едукација на задружниците за воведување на заеднички производни практики согласно избран систем за квалитет на примарно земјоделско производство (органиско производство, ГлобалГап, интегрирано земјоделско производство, итн.) или за пост-бербени практики. | Н/П | Да |

**НАПОМЕНА:** Корисникот е должен своерачно да ги заокружи документите кои се задолжителни за доставување.

Ознаката Н/П значи не е потребно, ознаката ДА значи потврда за доставување на документ.

|    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
| 1  | <b>Барање за користење на средства</b> (оригинал)   |     | Да |
| 2  | <b>Потврда дека правното лице нема забрана за вршење дејност</b> (оригинал)   |     | Да |
| 3  | <b>Потврда дека одговорното лице на правото лице нема забрана за вршење професија, дејност или должност</b> (оригинал)  |     | Да |
| 4  | <b>Лична карта од одговорното лице</b> (копија)   |     | Да |
| 5  | <b>Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистер и регистерот на други правни лица</b><br>(оригинал или фотокопија заверена на нотар - не постар од 6 месеци)   |     | Да |
| 6  | <b>Доказ за платени даноци</b> - издаден од Управа за јавни приходи (оригинал )   |     | Да |
| 7  | <b>Акт за основање на здружението</b><br>(копија, заверена со печат од задругата),само за б.2   |     | Да |
| 8  | <b>Доказ за остварен промет од најмалку 1.000.000,00 денари од трансакции кон задружниците</b> (завршна сметка за претходната фискална година и изводи од сметката на задругата со кои се потврдуваат трансакциите кон задружниците)<br>(оригинал или копија заверена на нотар, само за б.2)  | Н/П | Да |
| 9  | <b>Финансиски документи за сите направени трошоци поврзани со: едукација на потенцијални задружници, оперативни трошоци за формирање на задруги, трошоци за едукација на управителот, трошоци за набавка на опрема за канцелариски простории и компјутерска опрема за земјоделски задруги, трошоци за сметководствени услуги</b> (фактура, налог за плаќање ППЗ0 со кој се извршува плаќањето и извод од банка со кој се потврдува дека средствата се исплатени – оригинали или копии заверени на нотар) <b>за новоформирани задруги по 01.01.2010 година</b> | Н/П | Да |
| 10 | <b>Финансиски документи за сите направени трошоци поврзани со: трошоци за сметководствени услуги за период од 01.11.2009 до 31.10.2010 год. ,трошоци за едукација на задружниците за воведување на заеднички производни практики,</b> (фактура, налог за плаќање ППЗ0 со кој се извршува плаќањето и извод од банка со кој се потврдува дека средствата се исплатени – оригинали или копии заверени на нотар) <b>за задруги формирани пред 01.01.2010 година</b>  | Н/П | Да |
| 11 | <b>Договор за обуки со давателот на услугата</b> (заверен на нотар)   | Н/П | Да |
| 12 | <b>Копии од сертификати на обучувачите</b> пропратено со кратка биографија.   | Н/П | Да |
| 13 | <b>Список со потписи на сите посетувачи на извршените едукации, заверен со потпис и печат од организаторот на обуката</b> (копија)  | Н/П | Да |
| 14 | <b>Агенда од посетуваната обука</b><br>(со наведен термин на реализација, заверена од организаторот на обуката)   | Н/П | Да |
| 15 | <b>Сертификат од посетуваната обука</b> (копија)  | Н/П | Да |
| 16 | <b>Примерок од едукативните материјали</b> (копија)   | Н/П | Да |
| 17 | <b>Збирна рекапитулација за пресметка на плата</b><br>(изработена од Вашиот сметководител во оригинал)  | Н/П | Да |
| 18 | <b>Декларација за прием на пресметка на исплатувачот на плати за пресметаниот персонален данок</b>  | Н/П | Да |
| 19 | <b>Извод за исплатени плати кон управителот</b><br>(оригинал, со печат/потпис од овластениот во банката)  | Н/П | Да |
| 20 | <b>M1/M2 образец за доказ на заснован работен однос на управителот</b> (копија)   | Н/П | Да |

**Б. Список на финансиски документи (фактури, извод од банка итн.)**

**НАПОМЕНА:** Корисникот е должен своерачно да ги наведе сите финансиски документи кои како прилог задолжително ги доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Агенцијата го задржува правото да побара појаснување на информациите кои произлегуваат од доставените документи.

| Ред. Бр. | Број на документ | Тип на услуги поради која се издава документот | Датум на издавање на документот | Износ без ддв |
|----------|------------------|--|---------------------------------|---------------|
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |
|          |                  |  |                                 |               |

**Вкупно:**

|  |
|--|
|  |
|--|

Вкупна прифатлива вредност на трпшоците е \_\_\_\_\_ денари без ДДВ.

Финансиската поддршка од АФПЗРР е **50%** од вкупната прифатливата вредност на трошоците т.е

\_\_\_\_\_ денари без ДДВ, освен за инвестициите од подмерката 6.2, надомест на бруто плата во износ од 80%.

Име и презиме на одговорното лице

потпис

Датум: \_\_\_\_\_

Печат